



## **ПРОГРАМСКА ПЛАТФОРМА НА НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА МЛАДИНА**

Денес кога сите сме едно и го градиме новиот свет,

**Биди еден од неговите столбови!**

Биди дел од една голема универзална идеја!

**Придружи ни се и биди социјалдемократ!?**

### **КОИ СМЕ?**

Иницијатива за формирање на Нова Социјалдемократска Младина на 15.01.2006 година.

Основачко собрание на НСДМ на 25.03.2006г.

Прв Конгрес на НСДМ 10.10.2009 година.

### **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОГРАНИ?**

- Највисок орган на НСДМ е Конгресот;
- Централниот одбор на НСДМ е највисок орган на НСДМ помеѓу два Конгреса;
- Надзорен одбор;
- Претседател на НСДМ;
- Оперативен секретар на НСДМ;
- Потпретседатели на НСДМ;
- Претседателство на НСДМ;

- Сектори во рамките на Претседателството на НСДМ;
- Локални клубови на НСДМ;
- Регионални координатори.

## **ШТО САКАМЕ?**

- НСДМ е подмладок на НСДП, партија која е еден од носителите на СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈАТА во македонското општество;
- Се решивме за социјалдемократијата како најприфатлив модел на политичко организирање на општеството кој овозможува амортизирање на антагонизмите во него, кои се резултат на социјалните, националните, расните, културните, половите и други разлики;
- Право на работа, на социјална и материјална сигурност се најважните предуслови за слобода и зголемен квалитет на живот. Од друга страна, стандардот на живот во едно општество е детерминиран и од ниво на демократичност и владеењето на правото во него;
- Правата и слободите на човекот и граѓанинот ги сметаме за цивилизациска придобивка, а наша политичка цел е нивно квалитетно збогатување и проширување (сите различни-сите рамноправни);
- Се залагаме за активна партиципација на младите луѓе во политичкиот процес како основен предуслов за вистинска и стабилна демократија;

- Се залагаме за праведно и солидарно општество, бидејќи општеството кое не се грижи за оние кои се најслаби е сурово и ладно општество, при што овие арибути ќе важат и во економската сфера;

- НСДМ како политички подмладок, е за поинтензивно и поквалитетно следење, поттикнување и стипендирање на млади и перспективни таленти во сите области;

- Бескомпромисно се бориме за деполитизација во областите на животот каде што воопшто нема место за политиката (образованието, спортот, културата, медиумите и сл.);

- Решението познато како “одржлив развој” не го гледаме во ставање крај на технолошкиот и техничкиот развој, туку во предизвикот за пронаоѓање и користење на нови технологии и знаења кои ќе значат оптимално искористување на ресурсите и минималното загадување;

- Работиме кон што поинтензивна евроатлантска интеграција на Македонија, преку претходна меѓусебна регионална и економска интеграција на балканските земји;

- Соработка со младинските организации на другите политички партии и градење партнерски однос со невладините организации и фондации.

## **НАША ЦЕЛ?**

*Да се има сопствена држава денес во светот не е привилегија која се стекнува со раѓањето. Тоа е право кое се стекнува, гради и развива и обврска која треба да се зачува.*

*Ставаме акцент на програми, идеи, на суштина и содржина, знаејќи дека здрава држава се гради истрајно, упорно, убедено и силно ,без ни најмала двосмисленост, лицемерие и дејствување од сенка.*

*Причина за нашето постоење е младоста.*

*Секој млад човек мора активно да учествува во градењето на својата иднина.*

*Нашата иднина е иднината на нашите поколенија.*

*Изградивме стратегија за млади врз која ќе се темели државната политика спрема младите во Македонија.*

**МУДРОСТА Е ДАРБА,  
ХРАБРОСТА СЕ ГРАДИ,  
ДОВЕРБАТА СЕ СТЕКНУВА!**

*Денес кога сите сме едно и го градиме новиот свет,  
**Биди еден од неговите столбови!**  
Биди дел од една голма универзална идеја!*

**Придружи ни се и биди социјалдемократ!?**